

**- ГРУПАЦИЈА МАКПРОМЕТ АД ШТИП -  
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА  
КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ  
ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА  
31 ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА**

## Содржина

<u>ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР</u>	<u>1</u>
<u>КОНСОЛИДАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА</u>	<u>3</u>
<u>БЕЛЕШКИ</u>	<u>8</u>

## Додатоци

Додаток 1 – Законска обврска за составување на консолидирана годишна сметка и консолидиран годишен извештај за работењето

Додаток 2 – Консолидирана годишна сметка (Консолидиран извештај за финансиска состојба и Консолидиран извештај за сеопфатна добивка)

Додаток 3 – Консолидиран годишен извештај за работењето

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До:

ГРУПАЦИЈА Макпромет АД Штип

Ул.:„Брегалничка“ ББ Штип

Штип

---

### Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на ГРУПАЦИЈАТА Макпромет АД Штип (во понатамошниот текст: „Групацијата“), коишто ги вклучуваат Консолидираниот извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2022 година, Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, Консолидираниот извештај за промени во главнината, Консолидираниот извештај за паричните текови за годината која завршува тогаш, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### Одговорност на раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија како и за интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања без разлика дали се резултат на измама или на грешка.

### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои се применуваат во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизија за да добиеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на консолидираните финансиски извештаи без разлика дали се резултат на измама или на грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Групацијата за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не и за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Групацијата.

Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

## Мислење

Според нашето мислење консолидираните финансиски извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти финансиската состојба на ГРУПАЦИЈАТА Макпромет АД Штип на 31 декември 2022 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

## Извештај за други правни и регулаторни барања


Менаџментот на Групацијата е исто така одговорен за подготвување на консолидиран годишен извештај за работата во согласност со член 384, член 352 и член 477 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004 ... 99/2022).

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010 ... 121/2022) е да известиме дали консолидираниот годишен извештај за работењето е конзистентен со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на и за годината која што завршува на 31 декември 2022. Нашата работа во однос на консолидираниот годишен извештај за работењето е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во консолидираниот годишен извештај за работењето се конзистентни со консолидираната годишна сметка и консолидираниите ревидирани финансиски извештаи.

Консолидираниот годишен извештај за работењето е конзистентен од сите материјални аспекти со консолидираната годишна сметка и консолидираниите ревидирани финансиски извештаи на ГРУПАЦИЈАТА Макпромет АД Штип за годината која завршува на 31 декември 2022.

Прилеп, 27.4.2023 година

Овластен ревизор



Пелагониска Ревизорска Куќа

ДООЕЛ Прилеп

Управител



**Консолидирани финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2022 година  
во согласност со барањата на  
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија  
за ГРУПАЦИЈАТА Макпромет АД Штип**

- **Консолидиран извештај за финансиската состојба**
- **Консолидиран извештај за сеопфатна добивка**
- **Консолидиран извештај за промени во главнината**
- **Консолидиран извештај за паричните текови**

Овие консолидирани финансиски извештаи се усвоени на ден 29.03.2023 година со Одлука бр. 0202-97 и потпишани од извршниот директор Виолета Николова.

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА  
НА ГРУПАЦИЈА МАКПРОМЕТ АД ШТИП  
за годината која завршува на 31 декември 2022 година**

	Белешки	31 декември 2022 во (000) МКД	31 декември 2021 во (000) МКД
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Нематеријални средства	25	1.021	1.204
Материјални средства	26	186.847	188.610
Вложувања во недвижности			-
Долгорочни финансиски средства	27	53.064	53.064
<b>Вкупно нетековни средства</b>		<b>240.932</b>	<b>242.878</b>
<b>Тековни средства</b>			
Залихи	28	88.062	74.717
Побарувања од поврзани друштва	29	-	-
Побарувања од купувачи	29	66.371	61.972
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	29	6.120	3.964
Побарувања од државата по основ на даноци	29	11.577	5.650
Побарувања од вработените	29	108	13
Останати краткорочни побарувања	29	-	-
Краткорочни финансиски средства	29	143.547	149.511
Парични средства и парични еквиваленти	30	2.160	458
Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи	29	2.451	1.235
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>320.396</b>	<b>297.520</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>561.328</b>	<b>540.398</b>
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>			
<b>Главнина и резерви</b>			
Основна главнина	31	186.987	186.987
Премии на емитирани акции		-	-
Ревалоризациска резерва		974	974
Резерви		195	195
Акумулирана добивка		176.504	98.868
Пренесена загуба (-)		-	-
Добивка за деловната година		9.284	77.637
Загуба за деловната година		-	-
<b>Вкупно главнина и резерви</b>		<b>373.944</b>	<b>364.660</b>
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци		-	-
Долгорочни обврски	32	25.260	22.695
Одложени даночни обврски		-	-
<b>Тековни обврски</b>			
Краткорочни обврски спрема поврзани друштва	33	-	-
Краткорочни обврски спрема добавувачи		69.771	64.513
Обврски за аванси, депозити и кауции		2.600	2.637
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци		1.872	1.745
Обврски спрема вработените		3.877	3.755
Тековни даночни обврски		15	6.258
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		-	-
Обврски по заеми и кредити		83.297	73.615
Обврски по основ на учество во резултатот		-	-
Останати финансиски обврски		-	-
Останати краткорочни обврски		-	-
Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди		693	520
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>162.124</b>	<b>153.043</b>
<b>Вкупно обврски</b>		<b>187.384</b>	<b>175.738</b>
<b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>		<b>561.328</b>	<b>540.398</b>

Групација Макпромет АД Штип

Извршен директор

ШТИП

Виолета Николова

**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА  
НА ГРУПАЦИЈА МАКПРОМЕТ АД ШТИП**  
за годината која завршува на 31 декември 2022 година

	Белешки	31 декември 2022 во (000) МКД	31 декември 2021 во (000) МКД
<b>Приходи од работењето</b>			
Приходи од продажба	5	337.702	280.322
Останати приходи	6	7.029	108.597
<b>Вкупно приходи од работењето</b>		<b>344.731</b>	<b>389.849</b>
<b>Промена на вредноста на залихите на готовите производи и на недовршеното производство</b>	<b>7</b>	<b>2.829</b>	<b>(326)</b>
Капитализирано сопствено производство и услуги	8	-	930
<b>Расходи од работењето</b>			
Трошоци за сировини и други материјали	9	179.580	131.001
Набавна вредност на продадени стоки	10	15.202	18.200
ситен инвентар, амбалажа и автогуми	11	1.835	1.410
Услуги со карактер на материјални трошоци	12	33.730	28.445
Останати трошоци од работењето	13	15.630	17.794
Трошоци за вработените	14	74.229	67.928
Амортизација на материјални и нематеријални средства	15	10.862	11.744
Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства	16	61	2.657
Резервирања за трошоци и ризици		-	-
Останати расходи од работењето	17	3.840	22.218
<b>Вкупно расходи од работењето</b>		<b>334.969</b>	<b>301.397</b>
<b>Финансиски приходи</b>	<b>18</b>	<b>309</b>	<b>464</b>
<b>Финансиски расходи</b>	<b>19</b>	<b>2.829</b>	<b>3.966</b>
Удел во добивката/загуба на придружените друштва		-	-
<b>Добивка/Загуба од редовното работење</b>	<b>20</b>	<b>10.071</b>	<b>84.624</b>
Нето добивка/загуба од прекинати работења		-	-
<b>Добивка/Загуба пред оданочување</b>	<b>20</b>	<b>10.071</b>	<b>84.624</b>
Данок на добивка	21	787	6.987
Одложени даночни приходи/расходи		-	-
<b>Нето добивка/загуба за деловната година</b>	<b>22</b>	<b>9.284</b>	<b>77.637</b>
Останата сеофатна добивка		-	-
Останата сеофатна загуба		-	-
<b>Вкупна сеофатна добивка/загуба за годината</b>	<b>23</b>	<b>9.284</b>	<b>77.637</b>
Сеофатна добивка/загуба којашто им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво		9.284	77.637
Заработувачка/загуба по акција (денари по акција) основна и разводнета	24	155	1.294

Групација Макпромет АД Штип  
Извршен директор

Виолета Николова



**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА  
НА ГРУПАЦИЈА МАКПРОМЕТ АД ШТИП  
за годината која завршува на 31 декември 2022 година**

ОПИС	Состојба на 31 декември 2021 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2022 година (во 000 МКД)
Основна главнина	186.987	-	-	186.987
Ревалоризациска резерва	974	-	-	974
Резерви	195	-	-	195
Акумулирана добивка	98.868	77.636	-	176.504
Пренесена загуба (-)	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-
Добивка за финансиската година	77.637	-	(68.353)	9.284
Загуба за финансиската година	-	-	-	-
<b>Вкупно главнина и резерви</b>	<b>364.660</b>	<b>77.636</b>	<b>(68.353)</b>	<b>373.944</b>

ОПИС	Состојба на 31 декември 2020 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2021 година (во 000 МКД)
Основна главнина	186.987	-	-	186.987
Ревалоризациска резерва	221	753	-	974
Резерви	195	-	-	195
Акумулирана добивка	93.616	5.252	-	98.868
Пренесена загуба (-)	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-
Добивка за финансиската година	-	77.637	-	77.637
Загуба за финансиската година	286.704	(286.704)	-	-
<b>Вкупно главнина и резерви</b>	<b>567.723</b>	<b>(203.062)</b>	<b>-</b>	<b>364.660</b>

Групација Макпромет АД Штип

Извршен директор

Виолета Николова



**КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ  
НА ГРУПАЦИЈА МАКПРОМЕТ АД ШТИП**  
за годината која завршува на 31 декември 2022 година

	<u>31 декември 2022</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2021</u> <u>во (000) МКД</u>
<b>I. Готовински тек од оперативни активности</b>		
Нето добивка/загуба по оданочување	9.284	77.637
Амортизација на основни средства	10.862	11.744
Капитална добивка од продажба на основни средства		(73.052)
<b>Зголемување/намалување на тековните средства</b>		
Залихи	(13.345)	(6.841)
Побарувања од поврзани друштва	-	-
Побарувања од купувачи	(4.399)	41.312
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	(2.156)	(2.614)
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси	(5.927)	(2.860)
Побарувања од вработените	(94)	214
Останати краткорочни побарувања	-	74
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи	(1.217)	3.319
<b>Вкупно зголемување/намалување на тековните средства</b>	<b>(27.138)</b>	<b>32.603</b>
<b>Зголемување/намалување на тековни обврски</b>		
Обврски спрема поврзани друштва	-	-
Обврски спрема добавувачи	5.258	11.524
Обврски за аванси, депозити и кауции	(37)	(913)
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести	127	161
Обврски кон вработените	122	420
Тековни даночни обврски	(6.243)	6.172
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	-	-
Обврски по заеми и кредити	9.682	(53.032)
Обврски по основ на учество во резултатот	-	-
Останати финансиски обврски	-	-
Останати краткорочни обврски	-	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди	173	(3.873)
<b>Вкупно зголемување/намалување на тековни обврски</b>	<b>9.081</b>	<b>(39.543)</b>
<b>Вкупно нето готовина од оперативни активности</b>	<b>2.089</b>	<b>9.390</b>
<b>II. Готовински тек од инвестициски активности</b>		
Материјални и нематеријални средства	(8.916)	86.392
Вложувања во недвижности	-	-
Долгорочни финансиски средства	-	-
Краткорочни финансиски средства	5.964	(91.354)
<b>Вкупно нето готовина од инвестициски активности</b>	<b>(2.952)</b>	<b>(4.962)</b>
<b>III. Готовински тек од финансиски активности</b>		
Главнина и резерви	(0)	320
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Долгорочни обврски	2.565	(5.634)
Одложени даночни обврски	-	-
<b>Вкупно нето готовина од финансиски активности</b>	<b>2.565</b>	<b>(5.314)</b>
<b>Вкупно нето пораст/намалување на готовината</b>	<b>1.702</b>	<b>(887)</b>
Готовина на почетокот од годината	458	1.345
<b>Готовина на крајот од годината</b>	<b>2.160</b>	<b>458</b>

Групација Макпромет АД Штип  
Извршен директор

Виолета Николова

**БЕЛЕШКИ**  
**КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА**  
**ГРУПАЦИЈАТА МАКПРОМЕТ АД ШТИП**  
**ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2022**

## **БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

Групацијата Макпромет АД Штип се занимава со производство на пекарски и кондиторски производи, производство на хартија, целулоза и предмети од хартија, трговија и услуги. Вкупниот број на вработени во Групацијата во 2022 година изнесува 147 (2021: 163).

1. Матично друштво на Групацијата е Акционерското друштво Макпромет со седиште на ул. Д-р Слободан Јовановски бр. 3 Штип и истото е регистрирано согласно Законот за трговски друштва. Основната дејност на матичното друштво е производство и трговија со прехранбени производи со шифра на дејноста 52.11. Друштвото е регистрирано за вршење на голем број на други дејности. Единствениот даночен број на Макпромет е 4029973111259.

Макпромет АД Штип во 2022 година е 100% сопственик на две друштва формирани од него и тоа:

- Европа ДООЕЛ Штип за производство и трговија на кондиторски производи.
- Илинден 2002 ДООЕЛ Штип заштитно друштво за производство на хартија, целулоза и предмети од хартија;

Акционерскиот капитал на матичното друштвото е со вредност од 3.067.442 евра со 59.993 акции. Номиналната вредност на една акција изнесува 51,13 евра. Матичното друштво спаѓа во групата на големи деловни субјекти и има три подружници и тоа:

Подружница ЖИТО ЛЕБ со седиште на адреса Железничка бр.30, Штип и со шифра на дејност 10.61 – производство на мелнички производи,

Подружница Магацин со седиште на адреса Железничка бр.38, Штип и со шифра на дејност 47.11 - трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалоци и тутун.

Подружница за вршење на сметководствени работи со шифра на дејност 69.20 - сметководствени, книговодствени и ревизорски работи и даночно советување.

Органи на управување и раководење во друштвото се: Собрание на акционери и Одбор на директори. Друштвото има едно степен систем на управување. Извршен член на Одборот на директори е Виолета Николова, а неизвршни членови на Одборот на директори се: Миле Атанасов и Ленче Ѓорѓиева. Бројот на вработени во 2022 година во матичното друштво изнесува 30 (2021: 33).

2. Друштвото за производство и продажба на кондиторски производи Европа ДООЕЛ со седиште на ул. Брегалничка бб, Штип, е основано од Макпромет АД на 28.04.1998 година. Истото ги има усогласено своите акти согласно Законот за трговски друштва и неговата регистрација е евидентирана во Централниот регистар на Република Северна Македонија. Основната дејност на друштвото е производство и продажба на кондиторски производи со шифра на дејноста 15.84/0. Бројот на вработени во 2022 година изнесува 82 вработени (2021: 81). Основната главнина на друштвото изнесува 394 илјади денари и има третман на не паричен влог. Друштвото квалитетите на своето работење ги потврдува со воведување на ISO 9001:2000 и HACCP/CODEX ALIMENTARIUS.

3. Друштвото за производство и продажба на производи од хартија и картони Илинден 2002 ДООЕЛ со седиште на ул. Брегалничка бб, Штип, е основано од Макпромет АД Штип на 20.05.2002 година. Истото ги има усогласено своите акти согласно Законот за трговски друштва и неговата регистрација е евидентирана во Централниот регистар на Република Северна Македонија. Основната дејност на друштвото е производство на хартија, целулоза и предмети од хартија со шифра на дејноста 58.19. Бројот на вработени во 2022 година изнесува 35 вработени (2021: 35). Друштвото е регистрирано како заштитно друштво. Основната главнина на друштвото изнесува 584 илјади денари и има третман на не паричен влог.

## **БЕЛЕШКА 2. ОСНОВ ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

### **2.1. Основ за подготовка на консолидираните финансиски извештаи**

Групацијата го води сметководството и ги подготвува консолидираните финансиски извештаи во согласност со прифатените сметководствени стандарди во Република Северна Македонија кои се објавени во Правилникот за водење на сметководството („Службен весник на РМ“ број 159/09, /164/10 и 107/2011).

Во составувањето на овие консолидирани финансиски извештаи Групацијата ги примени сметководствените политики обелоденети подолу, а кои се во согласност со сметководствената и даночната регулатива во Република Северна Македонија.

Консолидираните финансиски извештаи се подготвени според моделот на набавна вредност како основа за мерење, освен ако не е поинаку наведено.

Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. Износите содржани во консолидираните финансиски извештаи на Групацијата, како и во останатите придружни белешки кои се составен дел на консолидираните финансиски извештаи се прикажани во илјади македонски денари (000 МКД), освен ако не е поинаку наведено.

Приложените финансиски извештаи претставуваат консолидирани финансиски извештаи на Групацијата. Сетот на консолидираните финансиски извештаи ги опфаќа следниве:

- Консолидиран извештај за финансиската состојба,
- Консолидиран извештај за сеопфатната добивка,
- Консолидиран извештај за паричните текови,
- Консолидиран извештај за промени во капиталот и
- Објаснувачки белешки.

Приложените финансиски извештаи претставуваат консолидирани финансиски извештаи на Групацијата.

Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Групацијата ќе продолжи да работи и во иднина.

## 2.2. Основ за составување и презентирање на консолидираните финансиски извештаи

При подготвување на консолидираните финансиски извештаи Групацијата применува сметководствени проценки за ставките кои не можат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања засновани на информации кои се последно расположливи. Во текот на работењето одредени проценки можат да се ревидираат како резултат на промени на околностите врз основ на кој биле засновани, промени во опкружувањето или добиените нови информации и сознанија.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на недвижностите, постројките и опремата, обезвреднување на недвижностите, постројките и опремата, исправка на вредноста на побарувањата односно утврдување на нивната објективна вредност, вредносно усогласување (исправки) на залихите за да се сведат по нивната нето реализациона вредност и слично.

Ефектите од промена во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и/или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

## 2.3. Претпоставка за неограничен континуитет во работењето

Консолидираните финансиски извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Групацијата ќе продолжи да работи во догледна иднина. Групацијата нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење. Раководството смета дека не постои материјална несигурност што предизвикува сомнеж кој би го довел во прашање континуитетот во работењето на Групацијата.

## 2.4. Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка како приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.

Во тековната 2022 година Групацијата има трансакции изразени во странска валута.

## 2.5. Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од консолидираниот извештај за финансиската состојба се следниве:

Валута	31 декември 2022	31 декември 2021
1 EUR	61,4932 ден.	61,6270 ден.
1 USD	57,6535 ден.	54,3736 ден.

## 2.6. Односи со поврзани страни и нивни трансакции

За целите на консолидираните финансиски извештаи поврзани страни се оние субјекти кај кои што едното правно лице има можност за контрола врз другото правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на другото правно лице согласно МСС 24 - Обелоденување на поврзани субјекти. Односите помеѓу Групацијата и нејзините поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на консолидираниот извештај за финансиската состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон консолидираните финансиски извештаи.

## 2.7. Споредбени показатели

Консолидираните финансиски извештаи се составени во согласност со принципот на историска набавна вредност. Консолидираните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 Декември тековна и претходна година.

## БЕЛЕШКА 3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПОРЦЕНКИ

### 3.1. Нематеријални средства

Нематеријални средства се оние средства кои немаат физичка содржина но кои можат да се идентификуваат. Тие се:

- Дизајнирање и имплементација на нови процеси;
- Патенти и лиценци;
- Интелектуална сопственост;
- Развивање на пазарот и трговски марки;
- Компјутерски софтвер кој не е составен дел на хардверот;
- Авторски права;
- Франшизи.

Нематеријалните средства треба да се идентификуваат со цел јасно да се разграничат од гудвилот и тие почетно се мерат според нивната набавна вредност, а се признаваат само доколку:

- е веројатно дека идни економски користи ќе му се припишат на нематеријалното средство;
- набавната вредност на нематеријалното средството може веродостојно да се измери;

Корисниот век на нематеријалното средство се определува како ограничен и неограничен. Корисниот век на нематеријалното средство кој произлегува од договори и други законски права не треба да го надмине периодот на договорот и другите законски права.

Амортизацијата на нематеријалните средства со ограничен век на користење се пресметува врз основа на набавната вредност на нематеријалните средства и тоа по праволиниска метода на еднакви годишни износи во текот на предвидениот рок на употреба но најмногу до 5 години Амортизација на нематеријалните средства со неограничен век на користење не се пресметува.

Периодот на амортизација и методот на амортизација на нематеријалните средства со ограничен век на користење треба да се проверува и коригира најмалку еднаш годишно.

### 3.2. Материјални средства

#### 3.2.1. Општа објава

Материјалните средства се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурираната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивно ставање во употреба.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкција и подобрување, кои го менуваат капацитетот или намената на материјалните средства, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на материјалните средства се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

### 3.2.2. Амортизација

Амортизација на земјиштето и инвестициите во тек не се пресметува.

Амортизација на материјалните средства се пресметува заради отпис на нивната набавна вредност. Групацијата пресметува амортизација со примена на пропорционална метода. Применетите годишни стапки на амортизација кои доследно се применуваат како и во претходните така и во тековната година се усогласени со сметководствените политики на Групацијата и изнесуваат:

	2022	2021
Градежни објекти	1,5 - 2,5%	1,5 - 2,5%
Постројки и опрема	5 - 10%	5 - 10%
Транспортни средства	12,5%	12,5%
Канцелариски мебел	20%	20%
Компјутери	25%	25%

Во пресметката на амортизацијата се почитува принципот на конзистентност на стапките на амортизација и принципот на истоветност на исправката на вредноста на основните средства со трошокот за амортизација.

### 3.3. Вложувања расположливи за продажба

Вложувањата расположливи за продажба се оние вложувања во долгорочни хартии од вредност кои се чуваат неограничен период но кои можат да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Почетно, вложувањата расположливи за продажба се искажани по набавна вредност, односно според износот на паричните средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективна вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на консолидираниот извештај за финансиската состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар истите се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација). Последователно сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога акумулираната добивка, односно загуба која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

### 3.4. Обезвреднување на нефинансиски средства

Средства кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат, се предмет на годишна анализа заради можноста од нивно обезвреднување.

Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа заради можноста од нивно обезвреднување секогаш, кога настаните или измените во деловните услови укажуваат на тоа дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност што укажува дека истите се обезвреднети. Загубата од обезвреднување се евидентира за износот за кои сегашната вредност на средството ја надминува вредноста на неговото повторно надоместување. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната вредност на средството, намалена за трошоците на продажба.

### 3.5. Залихи и отпис на ситен инвентар

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната односно од нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите до нивната сегашна состојба и локација и која ги вклучува и сите трошоци за набавка, трошоци за конверзија и други трошоци.

Набавната вредност на трговските стоки во магацин се утврдува по просечни цени, додека вредноста на трговските стоки во продавници се утврдува по мало продажни цени со посебно разграничување на набавната цена, ДДВ<sup>то</sup> и разликите во цени.

Нето реализационата вредност ја вклучува продажната цена, намалена за трошоците за приготвување на продажбата.

Намалување на вредноста на залихите се спроведува за време на редовниот годишен попис а врз основа на проценка за нивно оштетување, дотраеност и сл. Намалувањето на вредноста на залихите се врши на товар на расходите на периодот, вклучувајќи го и секое нивелирање по пат на отпис до нето реализационата вредност ако истата е пониска од набавната.

### 3.6. Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата по основ на продажба ги вклучуваат сите износи кои што се должат од страна на трети страни за извршените продажби. Сите побарувања по други основи се вклучуваат во останати побарувања.

Исправка за сомнителните и спорни побарувања се прави за оние побарувања за кои што постојат специфични ризици и кои се сметаат за не наплатливи. Индикатори за ненаплативост на побарувањата се доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај и сл. Сомнителните побарувања се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

### 3.7. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти се водат во консолидираниот извештај за финансиската состојба според номинална вредност. За целите на консолидираниите финансиски извештаи, паричните средства се состојат од денарска готовина во благајна и од денарски и девизни средства на сметки во банки.

### 3.8. Платени трошоци за идни периоди (ABP)

Однапред платените трошоци за идните периоди се искажуваат како активни временски разграничувања и се преставуваат во трошоци на периодот на кој се однесуваат. Причините за разграничувањето како и износите кои се однесуваат на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период а немаат елементи за да се искажат како побарувања, се искажуваат како активни временски разграничувања. Кога ќе се стекнат услови за испоставување на документ врз основа на кој се стекнати побарувањата, временските разграничувања се пренесуваат на сметките на побарувањата. Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.

### 3.9. Долгорочни обврски

Долгорочните обврски се прикажуваат по нивната номинална вредност согласно склучените договори.

Долгорочните резервирање се искажуваат како долгорочни обврски за гаранции и отпремнини. Обврските искажани во девизи се пресметуваат по средниот курс на НБРСМ на денот на изготвување на консолидираниот извештај за финансиската состојба.

### 3.10. Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачите и останатите обврски се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Овие обврски се класифицираат како краткорочни

обврски доколку на датумот на изготвување на консолидираниот извештај за финансиската состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци.

Обврските кон доверителите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност.

### 3.11. Обврски по кредити

Сите обврски спрема трети лица за кои се плаќа камата се презентирани како финансиски обврски. Обврските со доспевање во рок подолг од една година се класифицираат како нетековни обврски, додека оние со рок на доспевање до една година како тековни обврски заедно со тековниот дел на долгорочните кредити (камати).

Долгорочните обврски по долгорочни заеми и кредити се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Долгорочните обврски по заеми и кредити од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на консолидираниот извештај за финансиската состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходите, односно расходите од финансирање.

### 3.12. Одложени плаќања на трошоци и приходи за идните периоди (ПВР)

Одложените плаќања на трошоците и приходите за идните периоди се искажуваат како пасивни временски разграничувања а се однесуваат на пресметани трошоци кои го товарат тековниот пресметковен период кои не се фактурирани, како и на однапред наплатените или пресметаните приходи во тековниот период кои се однесуваат на наредниот пресметковен период.

### 3.13. Резервирања

Резервации се признаваат кога Групацијата има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан од која се очекува одлив на парични или други средства и кога износот на надоместокот со голема веројатност може да се предвиди. Резервирањата се евидентираат според нивната сегашна вредност на очекуваните трошоци потребни за надоместување на обврската. Расходот за било која резервација се признава во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка намален за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

### 3.14. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минат настан чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Групацијата. Неизвесните обврски не се признаваат во консолидираниите финансиски извештаи туку само се обелоденуваат.

Неизвесно средство е можно средство кое произлегува од минат настан и чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Групацијата. Неизвесно средство се признава само кога остварувањето на приходот е речиси сигурен.

### 3.15. Придонеси за пензиско и инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

Групацијата врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените се уплатуваат во соодветните пензиски фондови. Групацијата нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќање на овие придонеси.

Групацијата е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на нивното пензионирање. Групацијата нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за консолидираниите финансиски извештаи.

Групацијата е обврзана да им исплати на вработените кои заминуваат од работа по основ на технолошки вишок, износ кој зависи од работниот стаж на вработениот, но најмногу до седум месечни



просечни плати исплатени во Република Северна Македонија. Групацијата нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за консолидираните финансиски извештаи.

## 3.16. Капитал

### 3.16.1. Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции (удели).

### 3.16.2. Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од матичното друштво и кои ги поседува Групацијата се третираат како сопствени (трезорски) акции и се признаваат по нивна набавна вредност а се презентираат како намалување на капиталот на Групацијата.

### 3.16.3. Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, друштвата во составот на Групацијата се должи да издвојат од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 1/10 од основната главнина на друштвата во составот на групацијата. Доколку износот на оваа резерва не надминува 1/10 од вредноста на основната главнина, истата може да се употреби само за покривање на загуби.

### 3.16.4. Ревалоризациони резерви

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената годишна ревалоризација. Во согласност со законските прописи салдото на ревалоризационата резерва се евидентира во рамките на капиталот и истото не претставува предмет на распределба.

## 3.17. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Групацијата сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственост на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска од набавната, по сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Во текот на разгледуваниот период Групацијата нема трансакции кои преставуваат финансиски наеми, при што истата не се јавува како наемател или наемодавател на такви средства.

Наемите кај кои значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од страна на наемодавателот, се класифицирани како оперативни наеми. Во евиденцијата на наемателите плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во консолидираниот извештај за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот. Во текот на разгледуваниот период Групацијата има трансакции кои преставуваат оперативен наем.

## 3.18. Приходи од продажба и останати приходи

Приходите од продажба се признаваат кога ризиците и користите се пренесени на купувачот или кога услугите се извршени. Приходите од продажба се евидентираат намалени за даноците и попустите при продажбата.

Приходите од продажба на производи се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- на купувачот му се пренесени сите значајните ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на стоките. Групацијата не задржува вистинска контрола врз продадените стоки;
- приходите може веродостојно да се измерат;
- веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив во Групацијата;
- трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите од услуги се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- приходот може веродостојно да се измери;
- веројатно е дека Групацијата ќе има прилив на економски користи;
- степенот на довршеност може веродостојно да се измери;
- трошоците на трансакцијата и за довршување на трансакцијата можат да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите кои произлегуваат од употреба на средства на Групацијата од страна на други друштва со кои се заработуваат камати, тантиеми и дивиденди, треба да се признаат како приходи тогаш кога не постои значајна несигурност за нивното мерење и наплата.

### 3.19. Признавање на расходите

Расходите се признаваат врз основа на принципот на „спротивставување“ кој што вклучува истовремено признавање на приходите и расходите кои произлегуваат од една иста трансакција.

Каде што не постои можност или има потешкотија во спротивставувањето на приходите и расходите, се применува пристапот на целосно расходување на сите настанати трошоци.

### 3.20. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датумот на консолидираниот извештај за финансиската состојба се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат независно дали се наплатени или не. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажби на хартии од вредност, приходи од камати и од курсни разлики.

- **Камати:** се признаваат на пресметковна основа за периодот на кои се однесуваат, имајќи го во предвид фактичкиот пренос на средствата.
- **Дивиденди:** за дивиденди кои не произлегуваат од вложувања евидентирани според методот на главнина, се признаваат кога ќе се утврдат правата на сопствениците за примање на истите.
- **Курсни разлики:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.
- **Капитални добивки:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.

### 3.21. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датум на консолидираниот извештај за финансиската состојба се прикажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи за камати, провизии и курсни разлики.

### 3.22. Данок на добивка

Во согласност со важечката законската регулатива во Република Северна Македонија, данок на добивка се плаќа на остварената добивка во тековната година како и на непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи.

Друштвата кои се дел од Групацијата изготвуваат Даночни биланси, пресметуваат и плаќаат данок на добивка по стапка од 10% на остварената добивка, на непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи.

Данокот на добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок на добивка се пресметува согласно законските прописи во РСМ. Одложениот данок на добивка е пресметан за временските разлики помеѓу даночната основица и сегашната вредност на средствата и обврските. Одложениот данок не се пресметува при почетно вреднувања на средствата и обврските доколку во моментот на трансакцијата нема влијание врз даночната добивка или загуба. Одложениот данок се пресметува со примена на тековната даночна стапка. Одложениите даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики. Одложеното даночно средство е пресметано врз основа на веројатноста на постоење на идни оданочливи добивки кои ќе овозможат искористување на одложеното даночно средство.

### 3.23. Заработувачка по акција

Матичното друштво во рамките на Групацијата ја прикажува основната заработувачка по акција на обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето

добивката за тековната добивка која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерирааниот просечен број на обични акции во текот на годината.

### 3.24. Принципи на консолидација

Финансиските извештаи на матичното и на поврзаните правни субјекти се консолидираат со примена на методот за потполна консолидација. Матичното друштво Макпромет АД Штип изготвува консолидирани финансиски извештаи со придружните друштва Европа ДООЕЛ Штип и Илинден 2002 Штип.

Приложените консолидирани финансиски извештаи ги вклучуваат финансиските извештаи на матичното друштво и на:

	2022 % на учество	2021 % на учество
Европа ДООЕЛ Штип	100 %	100 %
Илинден 2002 ДООЕЛ Штип	100 %	100 %

### 3.25. Грешки од претходен период

Материјално значајна грешка која е откриена во тековниот период а се однесува на претходен период и која, при тоа, има значително влијание на консолидираните финансиски извештаи на еден или на повеќе претходни периоди со што претходните консолидирани финансиски извештаи не можат да се сметаат за веродостојни, се смета за грешка од претходен период, согласно на МСС 8 - Сметководствени политики, промена на сметководствените проценки и грешки (односно Одделот 10 на МСФИ за МСЕ).

Грешката од претходниот период се поправа, така што за износот на таа грешка се врши корекција на почетната состојба на пренесениот резултат, односно соодветната позиција во консолидираниот извештај за финансиската состојба, доколку грешката е од таква природа да не влијае на резултатот.

Материјално безначајните грешки се признаваат како приход или расход на тековниот период. Материјалноста на грешките се проценува од случај до случај во моментот кога ќе се открие грешката.

### 3.26. Последователни настани (Настани по датумот на консолидираните финансиски извештаи)

За ефектите од деловните случувања кои настануваат во периодот помеѓу издавањето на консолидираниот извештај за финансиската состојба и датумот кога се одобруваат консолидираните финансиски извештаи а кои се во директна врска со состојбата на позициите кои постојат на датумот на издавање на консолидираниот извештај на финансиската состојба, се врши корекција на претходно признатите износи во консолидираниот финансиски извештај.

За ефектите од деловните случувања кои настануваат во периодот помеѓу издавањето на консолидираниот извештај за финансиската состојба и датумот кога се одобруваат консолидираниот финансиски извештаи, а се однесуваат на околности кои не постоеле на датумот на консолидираниот извештај за финансиската состојба, во белешките кон консолидираните финансиски извештаи се врши обелоденување за природата на случувањето и процена на неговиот финансиски ефект

### 3.27. Промена на сметководствени политики

Сметководствените политики кои се утврдени со овој правилник се применуваат од период до период на конзистентна основа.

Сметководствената политика се менува доколку тоа е условено со измена или донесување на нов МСС/МСФИ.

По исклучок од ставот 1 и 2 на оваа точка, промена на сметководствените политики може да се направи доброволно, ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во консолидираните финансиски извештаи. За промените во сметководствените политики одлучува Менаџментот на Групацијата.

Новата сметководствена политика се применува ретроактивно, кога тоа се бара од МСС/МСФИ, како од секогаш да била во примена, освен кога износот за корекција не може прецизно да се утврди, во кој случај новата сметководствена политика се применува на перспективна основа.

Ефектот кој настанува од ретроактивна примена на новите сметководствени политики се признава како корекција на пренесениот резултат во согласност со МСС 8 (односно Одделот 10 на МСФИ за МСЕ).

### 3.28. Завршни одредби

За оние средства, обврски, приходи и расходи за кои во овој акт не се утврдени сметководствени политики ќе се применува основниот третман за нивно мерење утврден во соодветните МСФИ.

## БЕЛЕШКА 4. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

### 4.1. Финансиски ризици и управување со истите

Групацијата влегува во различни трансакции кои произлегуваат од нејзиното секојдневно работење а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Групацијата е изложена и политики за управување со нив се следните:

#### 4.1.1. Ризик од промена на девизниот курс

Групацијата влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки и продажби на странски пазари при што истата е изложена на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Групацијата нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија и не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Групацијата е изложена на можни флукуации на странските валути кои сепак се ограничени поради фактот што најголем број од трансакции се во Евра, чии валутен курс се смета за релативно стабилен.

#### 4.1.2. Ризик од промена на цени

Групацијата е изложена на ризик од промена на цени на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Групацијата.

#### 4.1.3. Кредитен ризик

Групацијата е изложена на кредитен ризик во случај кога нејзините купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите стасани обврски за плаќање. Групацијата има голем број на купувачи така што овој ризик е минимален но сепак постои. Групацијата нема изградено некоја посебна политика со која би можела да управува со кредитниот ризик или со која би можело да го намали кредитниот ризик.

#### 4.1.4. Каматен ризик

Групацијата се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека во текот на 2022 година, Групацијата не користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки може да се каже дека Групацијата не е изложена на ваков вид на ризик.

#### 4.1.5. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Групацијата нема да биде во состојба са своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потреба готовина за сервисирање на своите обврски и Групацијата нема вакви проблеми во своето работење.

#### 4.1.6. Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Северна Македонија, финансиски извештаи и сметководствената евиденција на друштвата во рамките на Групацијата подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните биланси за тековната година. Во тековната години во

Групацијата не е вршена контрола од страна на даночните власти. Сепак, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не можат да се определат со разумна сигурност.

## 4.2. Финансиски инструменти

### 4.2.1. Ризик на финансирање

Групацијата врши финансирање на своето работење од сопствени средства (акумулирана добивка и амортизација) и со користење на краткорочни и долгорочни кредити и позајмици со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Групацијата континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември тековна и претходна година е следна:

<b>Долгорочна задолженост</b>	<b>Во илјади (000) МКД</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Долгорочни обврски	25.260	22.695
Парични средства и парични еквиваленти	2.160	458
<b>Нето обврски</b>	<b>23.100</b>	<b>22.237</b>
Вкупно капитал и резерви	373.944	364.660
<b>% на долгорочна задолженост во однос на капиталот</b>	<b>6,18%</b>	<b>6,10%</b>

<b>Вкупна задолженост</b>	<b>Во илјади (000) МКД</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Вкупни обврски (краткорочни и долгорочни)	186.691	175.218
Вкупни средства	561.328	540.398
<b>% на вкупна задолженост во однос на вкупните средства</b>	<b>33,26%</b>	<b>32,42%</b>

### 4.2.2. Ризик од девизни валути

Групацијата влегува во трансакции во странска валута кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истата е изложена на секојдневни промени на девизните курсеви на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во илјади денари е како што следи:

	<b>Во илјади (000) МКД</b>					
	<b>Средства</b>		<b>Обврски</b>		<b>Салдо</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
ЕУР	49.670	43.829	11.902	25.991	37.768	17.838
<b>Вкупно</b>	<b>49.670</b>	<b>43.829</b>	<b>11.902</b>	<b>25.991</b>	<b>37.768</b>	<b>17.838</b>

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на консолидираниот извештај за финансиската состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката а негативните намалувања на добивката за соодветниот период.

	<b>Во илјади (000) МКД</b>			
	<b>Зголемување за 10%</b>		<b>Намалувања за 10%</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
ЕУР	(3.777)	(1.784)	1.784	1.784
<b>Нето ефект</b>	<b>(3.777)</b>	<b>(1.784)</b>	<b>1.784</b>	<b>1.784</b>

### 4.2.3. Ризик од промена на каматите

Групацијата се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки. Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот на годините е:

Финансиски средства	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
<b>Некаматонски</b>		
Парични средства	2.160	458
Побарувања од купувачи	66.371	61.972
Побарувања од вработени	108	13
Побарувања од дадени заеми	143.547	149.511
Останати побарувања	17.697	9.614
<b>Вкупно</b>	<b>229.883</b>	<b>221.568</b>
<b>Финансиски обврски</b>		
<b>Некаматонски</b>		
Обврски кон добавувачи	69.771	64.513
Останати тековни обврски	8.364	14.395
<b>Вкупно</b>	<b>78.135</b>	<b>78.908</b>
<b>Каматонски</b>		
Обврски по заеми и кредити со променлива каматна стапка	24.403	17.278
Обврски по кредити со фиксна каматна стапка	84.154	79.032
<b>Вкупно</b>	<b>108.557</b>	<b>96.310</b>

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на варијабилните каматни стапки на користените кредити и позајмици за 2% поени. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и позајмици на датумот на посебниот извештај за финансиската состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните намалување на добивката за соодветниот период.

	Во илјади (000) денари			
	Зголемување за 2% поени		Намалувања за 2% поени	
	2022	2021	2022	2021
Земени кредити	(488)	346	488	346
<b>Нето ефект</b>	<b>(488)</b>	<b>346</b>	<b>488</b>	<b>346</b>

#### 4.2.4. Ризик од неликвидност

Групацијата е изложена на ризик од неликвидност кога нема да биде во можност со своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврски спрема своите доверители и кредитори. Ваквиот ризик Групацијата го надминува со континуирано обезбедување на потребни парични средства за сервисирање на своите пристигнати обврски.

## БЕЛЕШКА 5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходи од продажба	Во илјади (000) МКД			
	2022		2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Приходи од продажба на производи и услуги	386.632	72.431	322.348	53.433
Приходи од наемнини	12.880	11.644	12.262	12.262
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци	945	101	866	494
<b>Вкупно</b>	<b>400.457</b>	<b>84.176</b>	<b>335.476</b>	<b>66.189</b>
<b>Елиминација по консолидација</b>	<b>(62.755)</b>		<b>(55.154)</b>	
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>337.702</b>		<b>280.322</b>	

## БЕЛЕШКА 6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Останати приходи	Во илјади (000) МКД			
	2022		2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Приходи од продажба на основни средства	-	-	25.828	25.828
Капитална добивка од продажба на основни средства	300	-	73.052	73.052
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	4.890	370	8.440	176
Приходи од отпис на обврски	23	19	119	107
Останати приходи од работењето	1.825	304	1.632	535
<b>Вкупно</b>	<b>7.038</b>	<b>693</b>	<b>109.071</b>	<b>99.698</b>
<b>Елиминација по консолидација</b>	<b>(9)</b>		<b>(474)</b>	
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>7.029</b>		<b>108.597</b>	

Во претходната 2021 год. матичното друштво има реализирано продажба на недвижен имот по продажна цена без ДДВ од 98.880 илјади денари. Недвижниот имот е со неотпишана вредност од 15.940 илјади денари и трошоци за продажба во износ од 9.888 илјади денари или вкупно 25.828 илјади денари евидентирани како приходи од продажба на основни средства и истовремено како трошоци (неотпишана вредност на продадени основни средства и трошоци за продажба на основни средства). Разликата во износ од 73.052 илјади денари претставува капитална добивка од продажба на основни средства. Расходите по оваа трансакција се прикажани во Белешка 13 и Белешка 17.

## БЕЛЕШКА 7. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И НА НЕДОВРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО

Промена на вредноста на залихи	Во илјади (000) МКД			
	2022		2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	13.944	79	18.955	3
Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	16.698	265	13.944	79
<b>Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство</b>	<b>2.754</b>	<b>186</b>	<b>(5.011)</b>	<b>76</b>
<b>Елиминација по консолидација</b>	<b>75</b>		<b>4.685</b>	
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>2.829</b>		<b>(326)</b>	

Елиминацијата после консолидација се однесува на готови производи од Илинден 2002 ДООЕЛ кои се продадени на Европа ДООЕЛ и истите на 31.12.2022 година се евидентирани како залиха на суровини во Европа ДООЕЛ. Во рамките на Групацијата овие залихи претставуваат залихи на готови производи.

## БЕЛЕШКА 8. КАПИТАЛИЗИРАНО СОПСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ

Капитализирано сопствено производство и услуги	Во илјади (000) МКД			
	2022		2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Приходи врз основа на употреба на сопствени добра и услуги	-	-	930	-
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>930</b>	<b>-</b>
<b>Елиминација по консолидација</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>-</b>		<b>930</b>	<b>-</b>

## БЕЛЕШКА 9. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

	2022		Во илјади (000) МКД 2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Трошоци за сировини и материјали	205.710	29.959	159.386	24.187
Трошоци за енергија	29.857	12.673	14.038	7.544
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и авто гуми	441	55	68	8
<b>Вкупно</b>	<b>236.007</b>	<b>42.687</b>	<b>173.492</b>	<b>31.738</b>
Елиминација по консолидација	(56.427)		(42.491)	
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>179.580</b>		<b>131.001</b>	

## БЕЛЕШКА 10. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ

	2022		Во илјади (000) МКД 2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Набавна вредност на продадени стоки	16.127	234	18.200	886
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	16.127	234	18.200	886
<b>Вкупно</b>	<b>16.127</b>	<b>234</b>	<b>18.200</b>	<b>886</b>
Елиминација по консолидација	(925)		-	
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>15.202</b>		<b>18.200</b>	

## БЕЛЕШКА 11. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ

	2022		Во илјади (000) МКД 2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и авто гуми	1.835	79	1.410	412
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови и отпадоци	1.835	79	1.410	412
<b>Вкупно</b>	<b>1.835</b>	<b>79</b>	<b>1.410</b>	<b>412</b>
Елиминација по консолидација	-		-	
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>1.835</b>		<b>1.410</b>	

## БЕЛЕШКА 12. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

	2022		Во илјади (000) МКД 2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Услуги со карактер на материјални трошоци	4.682	4.234	666	241
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	4.682	4.234	666	241
Транспортни услуги	8.394	190	8.923	3.069
Услуги за одржување и заштита	7.883	3.473	5.199	2.421
Закупнина	2.700	-	-	-
Комунални и други услуги	2.096	483	3.268	560



Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	8.679	41	10.213	2
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	2.688	119	293	4
<b>Вкупно</b>	<b>37.122</b>	<b>8.539</b>	<b>28.562</b>	<b>6.297</b>
Елиминација по консолидација	(3.392)		(117)	
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>33.730</b>		<b>28.445</b>	

### БЕЛЕШКА 13. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО

	2022		Во илјади (000) МКД 2021	
	Група	Матично	Група	Матично
<b>Останати трошоци на работењето</b>				
Трошоци за репрезентација	2.504	349	1.092	59
Трошоци за осигурување	1.793	637	3.988	2.464
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	659	579	1.120	863
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	877	143	862	160
Трошоци за продажба на основни средства	-	-	9.888	9.888
Останати трошоци на работењето	10.267	3.995	13.911	3.363
<b>Вкупно</b>	<b>16.100</b>	<b>5.703</b>	<b>30.861</b>	<b>16.797</b>
Елиминација по консолидација	(470)		(13.067)	
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>15.630</b>		<b>17.794</b>	

### БЕЛЕШКА 14. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2022		Во илјади (000) МКД 2021	
	Група	Матично	Група	Матично
<b>Трошоци за вработени</b>				
Плата и надоместоци на плата бруто	67.270	15.826	62.153	16.427
Надоместоци на трошоци за исхрана и превоз на вработените	3.638	685	3.100	692
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	2.354	446	456	73
Останати трошоци за вработените	2.442	501	2.219	579
<b>Вкупно</b>	<b>75.704</b>	<b>17.458</b>	<b>67.928</b>	<b>17.771</b>
Елиминација по консолидација	(1.475)		-	
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>74.229</b>		<b>67.928</b>	

### БЕЛЕШКА 15. АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

	2022		Во илјади (000) МКД 2021	
	Група	Матично	Група	Матично
<b>Амортизација на основни средства</b>				
Амортизација на нематеријални средства	183	-	183	-
Амортизација на материјални средства	10.679	6.410	11.561	7.574
<b>Вкупно</b>	<b>10.862</b>	<b>6.410</b>	<b>11.744</b>	<b>7.574</b>
Елиминација по консолидација	-		-	
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>10.862</b>		<b>11.744</b>	

## БЕЛЕШКА 16. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕТЕКОВНИ/ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства	Во илјади (000) МКД			
	2022		2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања	61	48	2.657	2.294
<b>Вкупно</b>	<b>61</b>	<b>48</b>	<b>2.657</b>	<b>2.294</b>
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>61</b>		<b>2.657</b>	

## БЕЛЕШКА 17. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Останати расходи од работењето	Во илјади (000) МКД			
	2022		2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Неотпишана вредност на основни средства	-	-	15.940	15.940
Останати расходи од работењето	2.722	257	3.636	1.074
Расходи за дополнително одобрени попусти, рабат, рекламации и дадени примероци	1.118	453	2.642	1.190
<b>Вкупно</b>	<b>3.840</b>	<b>710</b>	<b>22.218</b>	<b>18.205</b>
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>3.840</b>		<b>22.218</b>	

## БЕЛЕШКА 18. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

Финансиски приходи	Во илјади (000) МКД			
	2022		2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	-	-	14	9
Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	309	-	450	12
<b>Вкупно</b>	<b>309</b>	<b>-</b>	<b>464</b>	<b>21</b>
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>309</b>		<b>464</b>	

## БЕЛЕШКА 19. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

Финансиски расходи	Во илјади (000) МКД			
	2022		2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	2.386	223	3.364	578
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	443	10	602	17
<b>Вкупно</b>	<b>2.829</b>	<b>233</b>	<b>3.966</b>	<b>595</b>

Елиминација по консолидација	-	-
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>2.829</b>	<b>3.966</b>

## БЕЛЕШКА 20. ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДНОЧУВАЊЕ

	Во илјади (000) МКД			
	2022		2021	
Добивка/загуба пред оданочување	Група	Матично	Група	Матично
Добивка/загуба	10.071	2.956	84.624	63.414
<b>Вкупно</b>	<b>10.071</b>	<b>2.956</b>	<b>84.624</b>	<b>63.414</b>
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>10.071</b>		<b>84.624</b>	

## БЕЛЕШКА 21. ДАНОК НА ДОБИВКА

Согласно важечките законски прописи друштвата во рамките на Групацијата пресметуваат и плаќаат данокот на добивка.

	Во илјади (000) МКД			
	2022		2021	
Пресметка на данок на добивка	Група	Матично	Група	Матично
Финансиски резултат од БУ	10.071	2.956	84.624	63.414
Непризнати расходи за даночни цели	4.910	402	7.214	2.347
Даночна основа	14.981	3.358	91.838	65.761
Намалување на даночна основа	-	-	(753)	-
Даночна основа по намалување	14.981	3.358	91.085	65.761
Пресметан данок на добивка (10% x даночна основа)	1.498	336	9.109	6.576
Намалување на пресметаниот данок на добивка	(711)	-	(2.122)	-
<b>Пресметан данок по намалување</b>	<b>787</b>	<b>336</b>	<b>6.987</b>	<b>6.576</b>
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>787</b>		<b>6.987</b>	

## БЕЛЕШКА 22. НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

	Во илјади (000) МКД			
	2022		2021	
Нето добивка/загуба	Група	Матично	Група	Матично
Нето добивка/загуба	9.284	3.597	77.637	56.838
<b>Вкупно</b>	<b>9.284</b>	<b>3.597</b>	<b>77.637</b>	<b>56.838</b>
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>9.284</b>		<b>77.637</b>	

## БЕЛЕШКА 23. ВКУПНА СЕОФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА

	Во илјади (000) МКД			
	2022		2021	
Вкупна сеопфатна добивка/загуба	Група	Матично	Група	Матично

Вкупна сеопфатна добивка/загуба	9.284	3.597	77.637	56.838
<b>Вкупно</b>	<b>9.284</b>	<b>3.597</b>	<b>77.637</b>	<b>56.838</b>
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>9.284</b>	<b>3.597</b>	<b>77.637</b>	<b>56.838</b>

## БЕЛЕШКА 24. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

	2022		Во МКД 2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Нето добивка/загуба расположива за акционерите	9.284	3.597	77.637	56.838
Пондериран просечен број запишани и издадени обични акции	59.993	59.993	59.993	59.993
<b>Заработувачка/загуба по акција (во денари за 1 акција)</b>	<b>154,75</b>	<b>43,67</b>	<b>1.294,10</b>	<b>947,41</b>
Елиминација по консолидација	-	-	-	-
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>154,75</b>	<b>43,67</b>	<b>1.294,10</b>	<b>947,41</b>

## БЕЛЕШКА 25. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Вид на нематеријални средства	Концесии, патенти, лиценци трговски и услужни марки	Издатоци за развој	Во илјади (000) МКД	
			Останати нематеријални средства	Вкупно
<b>Набавна вредност на НС (состојба на 01.01.2022)</b>	<b>1.432</b>	<b>1.670</b>	<b>1.102</b>	<b>4.204</b>
-директни зголемувања	-	-	-	-
-прекнижување	-	-	-	-
-останати	-	-	-	-
зголемувања/намалувања	-	-	-	-
-расходи и отуѓување	-	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-	-
<b>Состојба на НС на 31.12.2022</b>	<b>1.432</b>	<b>1.670</b>	<b>1.102</b>	<b>4.204</b>
<b>Исправка на НС на 01.01.2022</b>	<b>(1.432)</b>	<b>(845)</b>	<b>(723)</b>	<b>(3.000)</b>
-амортизација	-	(83)	(100)	(183)
-останати	-	-	-	-
зголемувања/намалувања	-	-	-	-
-расходи и отуѓување	-	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-	-
<b>Состојба на исправката на НС на 31.12.2022</b>	<b>(1.432)</b>	<b>(928)</b>	<b>(823)</b>	<b>(3.183)</b>
<b>Сегашна вредност на НС на 31.12.2022</b>	<b>-</b>	<b>742</b>	<b>279</b>	<b>1.021</b>

Вид на нематеријални средства	Концесии, патенти, лиценци трговски и услужни марки	Издатоци за развој	Во илјади (000) МКД	
			Останати нематеријални средства	Вкупно
<b>Набавна вредност на НС (состојба на 01.01.2021)</b>	<b>1.432</b>	<b>1.670</b>	<b>1.102</b>	<b>4.204</b>
-директни зголемувања	-	-	-	-
-прекнижување	-	-	-	-

-останати зголемувања/намалувања	-	-	-	-
-расходи и отуѓување	-	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-	-
<b>Состојба на НС на 31.12.2021</b>	<b>1.432</b>	<b>1.670</b>	<b>1.102</b>	<b>4.204</b>
<b>Исправка на НС на 01.01.2021</b>	<b>(1.277)</b>	<b>(762)</b>	<b>(623)</b>	<b>(2.662)</b>
-амортизација	-	(83)	(100)	(183)
-останати зголемувања/намалувања	(155)	-	-	(155)
-расходи и отуѓување	-	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-	-
<b>Состојба на исправката на НС на 31.12.2021</b>	<b>(1.432)</b>	<b>(845)</b>	<b>(723)</b>	<b>(3.000)</b>
<b>Сегашна вредност на НС на 31.12.2021</b>	<b>-</b>	<b>824</b>	<b>380</b>	<b>1.204</b>

## БЕЛЕШКА 26. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Во илјади (000) МКД

Вид на основно средство	Земјишта	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Останати материјални средства	Материјални средства во подготовка	Вкупно
<b>Набавна вредност на ОС (состојба на 01.01.2022)</b>	<b>3.454</b>	<b>264.091</b>	<b>157.523</b>	<b>33.100</b>	<b>5.087</b>	<b>32.934</b>	<b>496.189</b>
-директни зголемувања	-	-	5.696	1.080	-	3.656	10.432
-прекнижување	-	-	-	-	-	(940)	(940)
-останати зголемувања/намалувања	(575)	-	-	-	-	-	(575)
-расходи и отуѓување	-	-	-	(643)	-	-	(643)
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на набавната вредност на ОС на 31.12.2022</b>	<b>2.879</b>	<b>264.091</b>	<b>163.219</b>	<b>33.537</b>	<b>5.087</b>	<b>35.650</b>	<b>504.463</b>
<b>Исправка на ОС на 01.01.2022</b>	<b>-</b>	<b>(191.137)</b>	<b>(88.273)</b>	<b>(25.202)</b>	<b>(2.967)</b>	<b>-</b>	<b>(307.579)</b>
-амортизација	-	(4.233)	(5.010)	(1.437)	-	-	(10.680)
-останати зголемувања/намалувања	-	-	-	643	-	-	643
-расходи и отуѓување	-	-	-	-	-	-	-
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на исправката на ОС на 31.12.2022</b>	<b>-</b>	<b>(195.370)</b>	<b>(93.283)</b>	<b>(25.996)</b>	<b>(2.967)</b>	<b>-</b>	<b>(317.616)</b>
<b>Сегашна вредност на ОС на 31.12.2022</b>	<b>2.879</b>	<b>68.721</b>	<b>69.936</b>	<b>7.541</b>	<b>2.120</b>	<b>35.650</b>	<b>186.847</b>

Во илјади (000) МКД

Вид на основно средство	Земјишта	Градежни објекти	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Останати материјални средства	Материјални средства во подготовка	Вкупно
<b>Набавна вредност на ОС (состојба на 01.01.2021)</b>	<b>3.821</b>	<b>304.206</b>	<b>152.708</b>	<b>32.600</b>	<b>5.100</b>	<b>57.817</b>	<b>556.252</b>
-директни зголемувања	-	-	1.110	500	-	1.158	2.768

Групација Макпромет АД Штип  
Белешки кон КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

-прекнижување	-	22.655	3.386	-	-	(26.041)	-
-останати зголемувања/намалувања	(367)	-	(319)	-	-	-	(48)
-расходи и отуѓување	-	(62.770)	-	-	(13)	-	(62783)
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на набавна вредност на ОС на 31.12.2021</b>	<b>3.454</b>	<b>264.091</b>	<b>157.523</b>	<b>33.100</b>	<b>5.087</b>	<b>32.934</b>	<b>496.189</b>
<b>Исправка на ОС на 01.01.2021</b>	<b>-</b>	<b>(232.634)</b>	<b>(83.415)</b>	<b>(23.895)</b>	<b>(2.953)</b>	<b>-</b>	<b>(342.897)</b>
-амортизација	-	(5.333)	(4.920)	(1.308)	-	-	(11.561)
-останати зголемувања/намалувања	-	-	62	-	(27)	-	35
-расходи и отуѓување	-	46.830	-	-	13	-	46.843
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на исправката на ОС на 31.12.2021</b>	<b>-</b>	<b>(191.137)</b>	<b>(88.273)</b>	<b>(25.202)</b>	<b>(2.967)</b>	<b>-</b>	<b>(307.579)</b>
<b>Сегашна вредност на ОС на 31.12.2021</b>	<b>3.454</b>	<b>72.954</b>	<b>69.250</b>	<b>7.898</b>	<b>2.120</b>	<b>32.934</b>	<b>188.610</b>

Во текот на 2021 година матичното друштво има реализирано продажба на недвижен имот (градежен објект) со нето сегашна вредност од 15.940 илјади денари (набавна вредност од 62.770 илјади денари и исправка на вредност од 46.830 илјади денари). Градежниот објект е продаден за нето износ без ДДВ од 98.880 илјади денари при што се настанати трошоци за продажба во износ од 9.888 илјади денари и е реализирана капитална добивка во износ од 73.052 илјади денари. Во деловните книги матичното друштво има прикажано приходи од продажба на основни средства во висина на расходите во износ од 25.828 илјади денари (Белешка 6), неотпишана вредност на продадени основни средства во износ од 15.940 илјади денари (Белешка 17) и трошоци за продажба на основни средства во износ од 9.888 илјади денари (Белешка 13).

## БЕЛЕШКА 27. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

	Во илјади (000) МКД			
	2022		2021	
Долгорочни финансиски средства	Група	Матично	Група	Матично
Вложувања во хартии од вредност	53.064	-	53.064	-
Вложувања во придружни друштва и заеднички контролирани друштва (основачки влог)	925	925	925	925
<b>Вкупно</b>	<b>53.989</b>	<b>925</b>	<b>53.989</b>	<b>925</b>
<b>Елиминација по консолидација</b>	<b>(925)</b>		<b>(925)</b>	
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>53.064</b>		<b>53.064</b>	

Долгорочните вложувања се вложувања во друштвата со ограничена одговорност основани од матичното друштво Макпромет АД Штип. Со состојба на 31.12.2022 година матичното друштво е доминантен сопственик односно учествува со 100% во главнината на Илинден 2002 ДООЕЛ Штип и Европа ДООЕЛ Штип.

Вложувањата од 53.064 илјади денари се извршени од страна на придружното друштво Европа ДООЕЛ Штип во Млекара АД Тетово.

## БЕЛЕШКА 28. ЗАЛИХИ

	Во илјади (000) МКД			
	2022		2021	
Залихи	Група	Матично	Група	Матично
Залиха на суровини и материјали	63.913	4041	47.311	3.147
Залиха на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и авто гуми	2.667	459	3.042	430

Готови производи	16.699	265	18.628	79
Трговски стоки	4.783	48	5.736	192
<b>Вкупно</b>	<b>88.062</b>	<b>4.813</b>	<b>74.717</b>	<b>3.849</b>
<b>Елиминација по консолидација</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>88.062</b>	<b>-</b>	<b>74.717</b>	<b>-</b>

Залихите на сировини и материјали се водат по плански цени а на крајот на годината се врши нивно сведување по нивна набавна цена. Залихите на недовршеното производство, готовите производи и трговските стоки се вреднуваат по пониската од набавната односно од нето реализациона вредност.

## **БЕЛЕШКА 29. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА**

	2022		2021	
	Група	Матично	Група	Матично
<b>Краткорочни побарувања</b>				
Побарување од поврзани субјекти	24.481	1.319	25.578	3.054
Побарувања од купувачи	66.371	7.367	61.560	7.297
Побарувања за дадени аванси	6.120	-	4.376	412
Побарувања од државата по основ на даноци и сл.	11.577	11.565	5.650	5.304
Побарување од вработени	108	-	13	-
Побарувања по основ на дадени заеми на поврзани друштва	49.290	48.484	39.914	39.862
Побарувања по основ на дадени заеми	143.547	22.194	149.511	28.858
Останати краткорочни побарувања	-	-	-	-
АВР	2.451	127	1.235	130
<b>Вкупно</b>	<b>303.945</b>	<b>91.055</b>	<b>287.837</b>	<b>84.917</b>
<b>Елиминација по консолидација</b>	<b>(73.771)</b>	<b>-</b>	<b>(65.492)</b>	<b>-</b>
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>230.174</b>	<b>-</b>	<b>222.345</b>	<b>-</b>

## **БЕЛЕШКА 30. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ**

	Во илјади (000) МКД			
	2022		2021	
<b>Парични средства и парични еквиваленти</b>	Група	Матично	Група	Матично
Парични средства на трансакциски сметки во денари	463	209	420	177
Парични средства на трансакциски сметки во девизи	1.685	-	14	-
Парични средства во благајна	12	1	24	5
<b>Вкупно</b>	<b>2.160</b>	<b>210</b>	<b>458</b>	<b>182</b>
<b>Елиминација по консолидација</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>2.160</b>	<b>-</b>	<b>458</b>	<b>-</b>

Од консолидираниот извештај за паричните текови даден во консолидираните финансиски извештаи на страна 7, може да се види дека Групаџијата има:

	Во илјади (000) МКД			
	2022		2021	
<b>Паричен тек</b>	Група	Матично	Група	Матично
Паричен тек од оперативни активности	2.089	1.501	9.390	(21.165)
Паричен тек од инвестициски активности	(2.952)	(1.473)	(4.962)	22.408
Паричен тек од финансиски активности	2.565	-	(5.314)	(1.139)

Нето пораст/намалување на готовината:	1.702	28	(886)	103
Елиминација по консолидација	-		-	
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>1.702</b>		<b>(886)</b>	

## БЕЛЕШКА 31. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

Главнина и резерви	2022		Во илјади (000) МКД 2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Акционерски капитал	186.987	186.987	186.987	186.987
Основна главнина	925	-	925	-
Ревалоризациска резерва	974	127	974	127
Резерви	195	140	195	140
Акумулирана добивка	176.504	-	98.868	-
Пренесена загуба од претходни години	-	(29.721)	-	(86.559)
Добивка од тековната година	9.284	2.620	77.637	56.838
Загуба за тековната година	-	-	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>374.869</b>	<b>160.153</b>	<b>365.585</b>	<b>157.533</b>
Елиминација по консолидација	(925)		(925)	
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>373.944</b>		<b>364.660</b>	

Консолидираниот извештај за промените во главнината и резервите е прикажан во консолидираниите финансиски извештаи на страна 6.

## АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	2022	2021	2022	2021
	број на акции	број на акции	Евра	Евра
Обични акции	59.993	59.993	3.067.442	3.067.442
<b>Вкупно:</b>	<b>59.993</b>	<b>59.993</b>	<b>3.067.442</b>	<b>3.067.442</b>

Номиналната вредност на една акција е 51,13 евра. Структурата на капиталот според акционерската книга издадена од Централниот депозитар на хартии од вредност со состојба на 31 Декември 2022 и 31 Декември 2021 година е следнава:

Акционери	31 декември 2022 година		31 декември 2021 година	
	Број на акции	% на учество	Број на акции	% на учество
Миле Атанасов	54.773	91,30%	54.597	91,00%
Останати акционери	5.220	8,70%	5.396	9,00%
<b>Вкупно:</b>	<b>59.993</b>	<b>100%</b>	<b>59.993</b>	<b>100%</b>

## БЕЛЕШКА 32. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Долгорочни обврски	2022		Во илјади (000) МКД 2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Комерцијална Банка АД Скопје	5.417	-	9.391	-
Развојна Банка	3.000		-	
Прокредит Банка АД Скопје	26.248	-	25.725	-



Намалено за тековен долг од долгорочни кредити	(9.405)		(12.421)	
<b>Вкупно</b>	<b>25.260</b>	<b>-</b>	<b>22.695</b>	<b>-</b>
<b>Елиминација по консолидација</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>25.260</b>	<b>-</b>	<b>22.695</b>	<b>-</b>

Долгорочните обврски се по основ на долгорочни кредити земени од страна на друштвата во рамките на Групаџијата.

1. Обврските спрема Комерцијална банка АД Скопје се однесуваат на долгорочен кредит од 2021 година на износ од 16.000 илјади денари со рок на отплата заклучно со 03.02.2025 година и фиксна каматна стапка од 2.98%. Обврските се подмируваат согласно план за амортизација. Дел од обврските по овој договор кои доспеваат за плаќање заклучно со 31.12.2023 година во износ од 2.500 илјади денари се префрлени на тековни обврски по основ на кредити (Белешка 32).

2. Обврските спрема Развојна Банка во износ од 3.000 илјади денари се по основ на бескаматен кредит од 19.07.2022 со рок на отплата 25.04.2023 год.

Обврските спрема Прокредит банка АД Скопје во износ од 26.248 илјади денари се по основ на пет поединечни договори. Четири договори се девизни (во ЕУР), додека еден договор е за денарски долгорочен кредит. Девизните долгорочни кредити се со променлива каматна стапка во износ од шестмесечен еурибор плус 3%. Денарскиот долгорочен кредит е на износ од 9.000 илјади денари со променлива каматна стапка во износ од месечната каматна стапка на благајничките записи зголемена за 1.15%. Каматната стапка не може да биде пониска од 4,50%. Дел од овие кредити во износ од 6.905 илјади денари кои се со рок на плаќање заклучно со 31.12.2023 година се префрлени како тековни обврски за кредити (Белешка 32).

### БЕЛЕШКА 33. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

Тековни обврски	Во илјади (000) МКД			
	2022		2021	
	Група	Матично	Група	Матично
Обврски од поврзани друштва	24.481	11.572	25.556	13.468
Обврски спрема добавувачи	69.771	8.631	64.513	8.282
Обврски за примени аванси	2.600	37	2.637	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	1.872	437	1.745	417
Обврски спрема вработени	3.877	865	3.755	865
Тековни даночни обврски	15	-	6.258	6.242
Обврски по заеми од поврзани друштва	49.290	325	39.914	-
Обврски за примени заеми од останати поврзани субјекти	28.728	483	30.090	-
Обврски по заеми и кредити од банки	54.569	5.060	43.525	1.138
Пасивни временски разграничувања	693	617	520	-
<b>Вкупно</b>	<b>235.895</b>	<b>28.028</b>	<b>218.513</b>	<b>30.411</b>
<b>Елиминација по консолидација</b>	<b>(73.771)</b>	<b>-</b>	<b>(65.470)</b>	<b>-</b>
<b>Вкупно по консолидација</b>	<b>162.124</b>	<b>-</b>	<b>153.043</b>	<b>-</b>

### БЕЛЕШКА 34. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

#### 34.1. Дадени хипотеки на свој имот

Матичното друштво во рамките на Групаџијата има дадено хипотеки на својот имот како обезбедување за плаќање по кредитните обврски спрема банки (Белешка 32 и Белешка 33).

## 34.2. Судски спорови

Како дел од Групацијата против друштвото Европа ДООЕЛ Штип во 2016 година е покренат судски спор во износ од 20.095 илјади денари за надомест на штета поради раскинување на договор. На датумот на овие консолидирани финансиски извештаи не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на овој судскиот спор. Раководството смета дека судскиот спор е покренат врз основа на несоодветни судски докази, при што фактички не е предизвикана штета затоа што не е пропишана одговорност за евентуално раскинување на договорот. Договорот врз основа на кој тужителот започнал судски процес е истечен во 2014 година и не може да претставува основ за надомест на штета. Пресудата е укината и предметот е вратен на повторно разгледување во Основниот суд Скопје II Скопје.

## 34.3. Гаранции

Како дел Групацијата од Европа ДООЕЛ има издадено и девизна платежна гаранција на износ од 25.200 ЕУР во корист на SPICA SRL, Италија со рок на важност до 03.05.2023 година.

## БЕЛЕШКА 35. ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Групацијата Макпромет АД Штип има трансакции со повеќе поврзани субјекти. Во консолидираните финансиски извештаи Макпромет АД Штип е вклучен со: Европа ДООЕЛ Штип и Илинден 2002 ДООЕЛ Штип. За цели на консолидираните финансиски извештаи сите меѓусебни трансакции со Европа ДООЕЛ и Илинден 2002 ДООЕЛ целосно се елиминираат.

Сите трансакции со поврзаните субјекти произлегуваат од работењето и нивната вредност и услови се взаемно договорени. Стоките и услугите меѓу поврзаните субјекти се продавани по пазарни цени.

Во табелата што следува се дадени податоци за обемот и состојбите на трансакциите со останатите поврзани субјекти кои не влегуваат во консолидација и кои трансакции не се елиминирани при подготовка на овие консолидирани финансиски извештаи.

Трансакции со останати поврзани субјекти:

Останати поврзани друштва	Побарувања	Обврски	Во илјади (000) МКД 2022 година	
			Приходи	Расходи
Макпромет М ДООЕЛ Штип	19.865	-	22	43
Делпак ДООЕЛ Делчево	6.283	1.244	9.452	10.078
Кутис ДООЕЛ Штип	6.223	-	84	135
Семенарство промет ДООЕЛ Скопје	12	-	109	-
Семенарство АД Скопје	436	27.000	-	-
Монтинг Изградба МА ДООЕЛ	46.819	-	315	264
Млекара АД Тетово	2.369	634	1.497	1.004
Клучен раководен кадар (сопственички и раководен кадар на Матичното друштво)	-	1.807	-	1.531
<b>Вкупно</b>	<b>82.007</b>	<b>30.685</b>	<b>11.479</b>	<b>13.055</b>

Останати поврзани друштва	Побарувања	Обврски	Во илјади (000) МКД 2021 година	
			Приходи	Расходи
Макпромет М ДООЕЛ Штип	24.000	2.020	-	-
Делпак ДООЕЛ Делчево	24.956	1.640	9.629	10.928
Кутис ДООЕЛ Штип	12.300	3.334	272	5.344
Семенарство промет ДООЕЛ Скопје	1	27.000	26	-
Семенарство АД Скопје	436	-	-	-

Групација Макпромет АД Штип  
Белешки кон КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Монтинг Изградба МА ДООЕЛ	-	140	119	371
Млекара АД Тетово	89.830	8	870	291
Клучен раководен кадар (сопственички и раководен кадар на Матичното друштво	-	20	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>151.523</b>	<b>34.162</b>	<b>10.916</b>	<b>16.934</b>

**БЕЛЕШКА 36. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА КОНСОЛИДАНИОТ  
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**

По датумот на составување на консолидираниот извештај за финансиската состојба не се случиле некои материјално значајни настани, а кои треба да бидат обелоденети во оваа белешка.

За ГРУПАЦИЈА Макпромет АД Штип

Извршен директор

Виолета Николова



**Законска обврска за составување на консолидирана годишна сметка и консолидиран годишен извештај за работењето во согласност со одредбите од ЗТД**

Во согласност со член 476, став 4 од Законот за трговски друштва консолидираната годишна сметка која ја изготвуваат Друштвата вклучува консолидиран извештај за финансиската состојба, консолидиран извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Консолидираната годишна сметка и КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ кои се однесуваат на иста деловна година и кои се подготвени во согласност со одредбите на Законот и прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на Друштвата за деловната година.

Во согласност со член 477 став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Групацијата, покрај консолидираната годишна сметка, односно КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ е должен по завршување на секоја деловна година да изготви и консолидиран извештај за работењето на Друштвото за претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Во согласност со Правилникот за формата и содржината на консолидираната годишна сметка, истата се состои од консолидиран извештај за финансиската состојба, консолидиран извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Разлики во начинот на презентирање на ставките во обрасците на консолидираната годишната сметка и ставките во КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ подготвени според Правилникот за водење на сметководство не се појавуваат.

Консолидираната годишната сметка на друштвата и Консолидираниот годишен извештај за работењето се дадени во Додатоците 2 и 3.

Извршниот директор на Групацијата го изготвил и потпишал консолидираниот годишен извештај за работењето.

За Групација Макпромет АД Штип  
Извршен директор



Виолета Николова

**Консолидирана годишна сметка**

- Консолидиран извештај за финансиската состојба
- Консолидиран извештај за сеопфатна добивка

**Консолидиран годишен извештај за работењето**

ЕМБС: 04050525

Целосно име: Друштво за производство и трговија МАКПРОМЕТ АД Штип

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2022

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

## Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>1</b>	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	240.931.772,00			242.877.574,00
<b>2</b>	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	1.021.031,00			1.204.332,00
<b>3</b>	-- Издатоци за развој	1.021.031,00			824.369,00
<b>8</b>	-- Останати нематеријални средства				379.963,00
<b>9</b>	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	186.847.215,00			188.609.716,00
<b>10</b>	-- Недвижности (011+012)	71.600.367,00			76.408.559,00
<b>11</b>	-- Земјиште	2.878.914,00			3.454.194,00
<b>12</b>	-- Градежни објекти	68.721.453,00			72.954.365,00
<b>13</b>	-- Постројки и опрема	69.935.640,00			69.249.410,00
<b>14</b>	-- Транспортни средства	7.541.650,00			7.898.037,00
<b>18</b>	-- Материјални средства во подготовка	35.649.737,00			32.933.889,00
<b>19</b>	-- Останати материјални средства	2.119.821,00			2.119.821,00
<b>21</b>	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	53.063.526,00			53.063.526,00
<b>26</b>	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	53.063.526,00			53.063.526,00
<b>27</b>	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	53.063.526,00			53.063.526,00
<b>36</b>	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	317.944.864,00			296.285.828,00
<b>37</b>	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	88.062.356,00			74.717.177,00
<b>38</b>	-- Залихи на сировини и материјали	59.153.199,00			47.310.118,00
<b>39</b>	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	2.667.071,00			3.042.191,00
<b>41</b>	-- Залихи на готови производи	21.457.968,00			18.628.485,00
<b>42</b>	-- Залихи на трговски стоки	4.784.118,00			5.736.383,00

<b>45</b>	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	84.175.602,00		71.600.478,00
<b>47</b>	-- Побарувања од купувачи	66.370.709,00		61.972.301,00
<b>48</b>	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	6.119.699,00		3.964.315,00
<b>49</b>	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	11.577.410,00		5.650.499,00
<b>50</b>	-- Побарувања од вработените	107.784,00		13.363,00
<b>52</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	143.546.739,00		149.510.561,00
<b>57</b>	-- Побарувања по дадени заеми	143.546.739,00		149.510.561,00
<b>59</b>	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	2.160.167,00		457.612,00
<b>60</b>	-- Парични средства	2.160.167,00		457.612,00
<b>62</b>	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	2.451.388,00		1.234.764,00
<b>63</b>	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	561.328.024,00		540.398.166,00
<b>65</b>	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	373.943.749,00		364.660.050,00
<b>66</b>	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	186.987.000,00		186.987.000,00
<b>70</b>	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	973.840,00		973.840,00
<b>71</b>	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	194.856,00		194.856,00
<b>72</b>	-- Законски резерви	194.856,00		194.856,00
<b>75</b>	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	176.504.357,00		98.867.693,00
<b>77</b>	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	9.283.696,00		77.636.661,00
<b>81</b>	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	186.691.432,00		175.217.967,00
<b>85</b>	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	25.260.062,00		22.694.984,00
<b>90</b>	-- Обврски по заеми и кредити	25.260.062,00		22.694.984,00
<b>95</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	161.431.370,00		152.522.983,00
<b>97</b>	-- Обврски спрема добавувачи	69.771.350,00		64.513.131,00
<b>98</b>	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	2.599.682,00		2.636.982,00
<b>99</b>	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	1.871.732,00		1.745.139,00
<b>100</b>	-- Обврски кон вработените	3.876.566,00		3.754.718,00
<b>101</b>	-- Тековни даночни обврски	15.408,00		6.258.297,00
<b>104</b>	-- Обврски по заеми и кредити	83.296.632,00		73.614.716,00
<b>109</b>	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	692.843,00		520.149,00



<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	561.328.024,00			540.398.166,00
------------	--	----------------	--	--	----------------

### Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>201</b>	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	344.731.400,00			389.849.130,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	337.702.208,00			280.322.553,00
<b>203</b>	-- Останати приходи	7.029.192,00			108.596.906,00
<b>204</b>	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	18.628.485,00			18.954.931,00
<b>205</b>	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	21.457.968,00			18.628.485,00
<b>206</b>	-- Капитализирано сопствено производство и услуги				929.671,00
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	334.969.392,00			301.397.488,00
<b>208</b>	-- Трошоци за сировини и други материјали	179.580.077,00			131.000.790,00
<b>209</b>	-- Набавна вредност на продадените стоки	15.202.148,00			18.199.931,00
<b>210</b>	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.835.460,00			1.409.904,00
<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	33.729.840,00			28.445.548,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	15.629.639,00			17.793.891,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	74.228.860,00			67.928.490,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	45.107.392,00			42.712.803,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	3.323.682,00			2.973.394,00
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	18.837.714,00			17.421.622,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	6.960.072,00			4.820.671,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	10.862.136,00			11.743.776,00
<b>219</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства				2.657.266,00
<b>220</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	61.088,00			
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	3.840.144,00			22.217.892,00
<b>223</b>	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	308.898,00			463.806,00
<b>230</b>	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва				5.007,00
<b>231</b>	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	308.898,00			458.799,00

<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	2.829.191,00			3.965.674,00
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.385.740,00			3.363.151,00
<b>240</b>	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	443.451,00			602.523,00
<b>246</b>	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	10.071.198,00			84.623.328,00
<b>250</b>	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246- 249)	10.071.198,00			84.623.328,00
<b>252</b>	-- Данок на добивка	787.502,00			6.986.667,00
<b>255</b>	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250- 252+253-254)	9.283.696,00			77.636.661,00
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	147,00			163,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
<b>259</b>	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	9.283.696,00			77.636.661,00
<b>260</b>	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	9.283.696,00			77.636.661,00
<b>269</b>	-- Добивка за годината	9.283.696,00			77.636.661,00
<b>288</b>	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	9.283.696,00			77.636.661,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>609</b>	-- Земјишта				3.454.194,00
<b>610</b>	-- Шуми	2.878.914,00			
<b>640</b>	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	53.688.719,00			52.744.808,00
<b>641</b>	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	53.688.719,00			52.744.808,00
<b>643</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	109.093.019,00			94.599.626,00
<b>644</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	220.266.513,00			173.876.996,00
<b>647</b>	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	12.879.803,00			12.261.856,00
<b>655</b>	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	22.553,00			118.203,00
<b>657</b>	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	4.518.313,00			8.438.834,00
<b>663</b>	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	39.866,00			372.190,00

<b>668</b>	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	179.580.077,00			131.000.790,00
<b>669</b>	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	7.106.070,00			7.143.534,00
<b>671</b>	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	458.428,00			253.105,00
<b>672</b>	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	46.154,00			63.225,00
<b>673</b>	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	193.235,00			219.731,00
<b>675</b>	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	1.186.723,00			1.061.521,00
<b>676</b>	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	9.503.000,00			5.561.107,00
<b>677</b>	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	1.325.000,00			1.233.023,00
<b>680</b>	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	8.154.993,00			5.853.790,00
<b>682</b>	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	530.908,00			665.700,00
<b>692</b>	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	177.004,00			285.212,00
<b>695</b>	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	2.067.265,00			1.749.278,00
<b>698</b>	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	2.286.806,00			456.218,00
<b>704</b>	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	2.805.754,00			2.408.571,00
<b>705</b>	-- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)				59.808,00
<b>706</b>	-- Надомести на ангажирана работна сила преку агенциите за привремени вработувања (< или = АОП 217 од БУ)	1.542.500,00			1.343.886,00
<b>709</b>	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	1.503.802,00			1.092.415,00
<b>710</b>	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	1.473.014,00			3.764.564,00
<b>711</b>	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	877.436,00			861.397,00
<b>712</b>	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	579.384,00			600.493,00
<b>715</b>	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)				61.111,00
<b>717</b>	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	6.843.590,00			15.301.551,00
<b>718</b>	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	206,00			12.817,00
<b>722</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	147,00			163,00
<b>723</b>	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	147,00			163,00

**Структура на приходи по дејности**

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>2072</b>	- 10.82 - Производство на какао, чоколади и кондиторски производи	250.273.102,00			
<b>2379</b>	- 47.19 - Друга трговија на мало во неспецијализирани продавници	76.938.681,00			
<b>2450</b>	- 58.19 - Други издавачки дејности	17.828.515,00			

**Потпишано од:**

Jadranka Jovanova

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski  
Telekom, C=MK  
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

## Годишен извештај за работењето на ГРУПАЦИЈАТА МАКПРОМЕТ АД ШТИП

### I. Податоци за Групацијата:

Друштво за производство и трговија МАКПРОМЕТ АД Штип, со седиште на ул. д-р Слободан Јовановски бр. 3 Штип е регистрирано како акционерско друштво согласно Законот за трговски друштва. Основната дејност на друштвото е производство и трговија со прехранбени производи со шифра на дејноста 52.11. Друштвото е регистрирано и за вршење на голем број други дејности. Единствениот даночен број на друштвото е 4029973111259.

Друштвото во 2022 год. е 100% сопственик на две друштва формирани од него и тоа:

1. ЕВРОПА ДООЕЛ за производство и продажба на кондиторски производи.
2. ИЛИНДЕН 2002 ДООЕЛ заштитно друштво.

Акционерскиот капитал на друштвото е во вредност од 3.067.442,09 евра со 59.993 акции. Номиналната вредност на една акција изнесува 51.13 евра.

Друштвото спаѓа во групата на големи деловни субјекти и има три подружници и тоа:

- Подружница ЖИТО ЛЕБ со седиште на адреса Железничка бр.30 Штип и со шифра на дејност 10.61 – Производство на мелнички производи,
- Подружница Магацин со седиште на адреса Железничка бр.38 Штип и со шифра на дејност 47.11- Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалоци и тутун.
- Подружница за вршење на сметководствени работи со шифра на дејност 69.20 – Сметководствени, книговодствени и ревизорски работи и даночно советување.

Органи на управување и раководење со друштвото се: Собрание и Одборот на директори.

Друштвото има едностепен систем на управување.

Бројот на вработените во Групацијата во 2022 година изнесува 147. Во матичното друштво бројот на вработени е 30. Во ДООЕЛ Европа бројот на вработени изнесува 82 Во ДООЕЛ Илинден 2002 вработени се 35.

### II. Фактори кои влијаат врз работењето на Групацијата

Општите услови на стопанисување на ниво на целата држава неминовно се рефлектираа и на работењето на Групацијата Макпромет АД Штип. Покрај економскиот амбиент битно влијание на работењето имаше и:

- зголемената конкуренција на пазарот во дејностите кои ги остварува Макпромет АД преку своите друштва;
- долгогодишно градење на коректни односи со комингентите;

- интересот за продолжување на соработката со голема доверба;
- економската криза поради ковид пандемијата.

### III . Основни финансиски извештаи

Во периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година Групацијата Макпромет АД Штип управувањето и раководењето го организираше преку преземање мерки и активности за подобрување на материјалната и финансиската состојба на друштвата. Активностите беа насочени кон зголемување на продуктивноста, а со цел ставање во функција и целосно искористување на капацитетите на опремата која беше набавена во претходните години како и зголемување на обемот на производство, проширување на производствениот асортиман преку воведување на нови производи, како и освојување на нови пазари за пласман на производството иако со пандемијата на вирусот кој оваа година беше втора по ред и малку со послаб интензитет, тоа одеше тешко.

Состојбата на Групацијата поврзана со остварените финансиски резултати е претставена во скратената форма на:

#### Извештај за добивка/загуба и останата сеопфатна добивка

	31 декември 2022	31 декември 2021
	000 МКД	000 МКД
<b>Приходи од продажба (вкупни)</b>	<b>344.731</b>	<b>388.920</b>
Приходи од продажба	337.702	280.323
Останати приходи	7.029	108.597
Промена на залихата	2.829	-326
<b>Вкупни расходи од работењето</b>	<b>334.969</b>	<b>301.397</b>
<b>Финансиски приходи</b>	<b>309</b>	<b>464</b>
<b>Финансиски расходи</b>	<b>2.829</b>	<b>3966</b>
<b>Добивка/загуба пред оданочување</b>	<b>10.071</b>	<b>84.623</b>
Останата сеопфатна добивка	/	/
Данок на добивка	788	6.987
<b>Нето добивка за деловната година</b>	<b>9.284</b>	<b>77.637</b>

Состојбата на Групацијата поврзана со средствата, обврските и главнината е претставена во продолжение во скратената форма на:

#### Извештај за финансиската состојба

	31 декември 2022	31 декември 2021
	000 МКД	000 МКД
Нематеријални средства	1.021	1.204
Материјални средства	186.847	188.610
Долгорочни финансиски средства	53,064	53.064
<b>Вкупно нетековни средства</b>	<b>240.932</b>	<b>242.878</b>
Залихи	88.062	74.717
Побарувања од купувачите	66.371	61.972

Краткорочни финансиски средства	143.547	149.511
Останати побарувања и АВР	20.256	10.863
Парични средства	2.160	458
<b>Вкупно тековни средства</b>	<b>320.396</b>	<b>297.521</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>	<b>561.328</b>	<b>540.399</b>
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ</b>	<b>561.328</b>	<b>540.399</b>
Главнина	186,987	186,987
Резерви	1,169	1169
Акумулирана добивка/загуба	176.504	98.868
Добивка за деловната година	9.284	77.637
Нетековни обврски	25.260	22.695
Тековни обврски	162.124	153.043
<b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>	<b>561.328</b>	<b>540.399</b>

#### IV.Анализа на основните финансиски показатели

Во 2022 год. Групацијата оствари позитивен финансиски резултат пред оданочување во износ од 10.071 илјади ден. односно 9.283 илјади ден. по оданочување .

Остварените оперативни приходи во 2022 година во износ од 344.731 илјади ден. се состојат од:

- Приходи од продажба на производи и услуги на домашен пазар во износ од 104.663 илјади ден.
- Приход од продажба на производа на странскиот пазар во износ од 220.267.
- приход од наемнини во износ од 11.644 илјади ден.
- приходи од наплата на штета во износ од 1.128 илјади ден.
- и останати приходи во износ од 7.029 илјади ден.

Вкупните оперативни расходи изнесуваат 344.969 илјади ден. и се состојат од:

- трошоци за сировини, материјали и електрична енергија во износ од 179.580 илјади ден.
- набавна вредност на продадени стоки во износ од 15.202 илјади ден.
- набавна вредност на продадени материјали во износ од 1.835 илјади ден
- услуги кои имаат карактер на материјални трошоци во износ од 34.159 илјади ден.
- останати трошоци од работењето во износ од 15.548 илјади ден.
- трошоци за плати и други надоместоци на вработените во износ од 73.882 илјади ден.
- амортизација на материјални и нематеријални средства во износ од 10.862 илјади ден. и
- останати оперативни трошоци во износ од 3.901 илјади ден.

Групацијата во 2022 год. има нетековни средства во износ од 240.932.илјади денари.

Тековните средства изнесуваат 320.396 илјади ден. и бележат зголемување во однос на претходната година пред сè како резултат на зголемените побарувања од купувачите и зголемените залихи на материјали и готови производи..

Вкупните обврски на Групацијата изнесуваат 187.384 илјади ден. Долгорочните обврски се во износ од 25.260 илјади денари. Тековните обврски на Групацијата се во износ од 162.124 илјади денари

Во наредниот период ќе се продолжи со преземање на активности за надминување на проблемите и потешкотии со кои се соочува друштвото во работењето, а со тоа и зголемувањето на позитивниот резултат.

#### **V. Политика на управување со ризиците**

Во своето работење друштвата на Групацијата Макпромет АД Штип се изложени на повеќе видови финансиски ризици како што се: пазарен ризик, кредитен ризик и ризик на ликвидноста.

Кај ризикот од промена на пазарните цени, Групацијата е изложена на ризици поврзан со цените на основните сировини кои ги користи во процесот на производство и врз кои не може да влијае.

Групацијата Макпромет АД Штип е изложена на кредитен ризик во случај кога нејзините купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик со оглед дека купувачи се голем број друштва во земјата и странство.

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвата нема да бидат во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Групацијата нема вакви проблеми во своето работење.

#### **VI. Развој на Групацијата во 2023 година**

Во 2023 год. Групацијата АД Макпромет Штип своето внимание ќе го насочува кон зголемување на приходите од продажба на производи и услуги, преку задржување на постојните клиенти и привлекување на нови потрошувачи на неговите производи со ангажирање на вработените, намалување на трошоците и максимално искористување на капацитетот.

Со залагањето на менаџерскиот тим во насока на истражување на пазарот, а и со очекување на престанок на ковид пандемијата, ќе се создадат претпоставки за остварување на поголем позитивен финансиски резултат.

Макпромет АД Штип  
Одбор на директори  
Виолета Николова  
Ленче Ѓорѓиева  
Миле Атанасов

